

## ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И УЛОГАТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ

Почитувани,

Македонското здружение за заштита при работа, при реализација на проектот "Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како поддршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ" - EuropeAid / 155322 / DD / АСТ / МК, ви доставува повик за учество на еден член од вашата **регистрирана синдикална организација** за следење и учество на обука за Законот за безбедност и здравје при работа и улогата на синдикалните претставници.

Учесници на овој повик можат да бидат само претставници од регистрирани синдикални организации, чиешто делување е во насока на подобрување на работните услови и унапредување на правата на работниците.

Учесниците на обуките ќе се стекнат со и знаење од областа на безбедноста и здравјето при работа и нивната улога во процесот на проценка на ризик и изјавата за безбедност на работното место. Учесниците треба постојано да бидат вклучени во процесите на следење на политиките, стратегиите и програмите како на локално, така и на национално ниво.

**Обуката ќе биде дводневна и спроведена од страна на експерти од наведената област, во следниот термин:**

24.10 и 25.10.2018 (среда и четврток).

Обуката ќе започне на 24.10.2018 во 9 часот и ќе заврши на 25.10.2018 во 17 часот.

**Локација:**

Хотел Порта – Скопје (населба Аеродром)

Сите трошоци кои се однесуваат на сместувањето и пансионите, ќе бидат покриени од страна на канцеларијата на проектот. Патните трошоци ќе бидат рефундирани во висина од повратен автобуски билет, за сите учесници кои доаѓаат надвор од Скопје.

Право на учество има по најмногу еден член од една регистрирана синдикална организација, која делува во насока на подобрување на работните услови и унапредување на правата на работниците.

**Бројот на учесници е ограничен.**

**Услови за квалификуваност:**

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве барања:

1. Се државјани на Република Македонија;
2. Имаат повеќегодишно искуство во безбедност и здравје при работа;
3. Поседуваат напредни познавања за функционирањето на синдикалните организации во Република Македонија;
4. Не смеат да бидат предмет на законски санкции;

**Рок за пријавување:**

Заинтересираните кандидати треба да ја пополнат пријавата за учество на обуката и да ја испратат на следната маил адреса: [kontakt.cso-osh@mzzpr.org.mk](mailto:kontakt.cso-osh@mzzpr.org.mk), најдоцна до 19.10.2018 (петок) до 16 часот.

**Дополнителни информации:**

1. Евалуционата комисија која е формирана од канцеларијата на проектот го задржува правото да ја прифати или одбие која било пријава.
2. Одбраните кандидати ќе бидат контактирани од канцеларијата на проектот и ќе добијат детални информации за обуката.

Со почит,

Весна Ристовка

Датум: 05.10.2018

Подготвил: Билјана Матевска